

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 февруари 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ

за одбивање на приговор

1. Приговорот на Фикрет Мехмед од Скопје УП2 09-03/21 од 11 јануари 2021 година против Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-866 од 29 октомври 2020 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-866 од 29 октомври 2020 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Фикрет Мехмед од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-03/21 од 11 јануари 2021 година против Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-866 од 29 октомври 2020 година издадено од КЕЦ Васил Главинов.

Според Електродистрибуција, доставен е само имотен лист кој се води на 3 сосопственици, само на земјиштето (не и на објектот). Ниеден од сосопствениците нема Решение за легализација или Одобрение за градба. На истата адреса има објект со броило на име на Нусрет со долг од над 830.000,00 денари.

На 20 јануари 2021 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која беше заклучено - Електродистрибуција да достави доказ за постоење на долгот односно пресуда издадена од надлежен орган во рок од 10 дена од прием на Барањето, а Жалителот да достави доказ за сопственост за објектот за кој се бара приклучок, односно имотен лист со вцртан објект во рок од 10 дена од прием на Барањето.

По достава на бараната документација, на седницата одржана на 3 февруари 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-03/21 од 11 јануари 2021 година со прилог:
-Приговор

- Полномошно за Адвокат Артан Кривењева од Скопје од 3 декември 2012 година
- Решение за отфрлање бр. 11-866 од 29 октомври 2020 година
- Изјава од Фатмир Касапи од Скопје дека жалителот живеел во неговиот објект без надомест од март 2009 година до декември 2016 година, од 11 декември 2020 година
- Договор за снабдување со електрична енергија склучен помеѓу ЕВН и жалителот, од 10 јануари 2017 година
- Фактура за снабдување со електрична енергија бр. 201700156308 од 10 февруари 2017 година
- Имотен лист бр. 29045 за КП бр. 1221, КО Сингелич 2
- Известување за некомплетна документација од 26 октомври 2020 година
 - БСП-1 Образец од 21 октомври 2020 година

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, согласно член 19 од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем не смее да ги приклучува на дистрибутивната мрежа објектите за кои не е издадено одобрение за градење или решение за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект во согласност со закон за градење или не е издаден соодветен документ согласно закон.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 03/21
11 февруари 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски